

# ПРИЈАВА ЗА ШТЕТА НА СТАКЛО ОД КРШЕЊЕ

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје - Виена Иншуренс Груп  
Адреса: ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје, Република Северна Македонија  
Телефон: +389 (0)2 3115 188 • Факс: +389 (0)2 3137 154 • e-mail: info@insumak.mk • www.insumak.mk

Штета број:

Полиса број:

Тарифа на премии:

Траење на осигурувањето Од:

До:

Матичен број:

Телефон:

Даночен број:

Трансакциска с-ка:

Жиро с-ка:

Депонент банка:

За буџетски корисници: Жиро с-ка Приходна шифра

Програма

Адреса за пошта:

Место:

Е пошта:

## Осигуреник- оштетен

Име и презиме/Назив на фирма:

Адреса:

Место:

Адреса каде што настанала штетата:

Место:

Ден на настанување на штетата:

Во часот:

Вид на стаклото, рекламните плочи  
и неон-цевките со уредите

Големина во м<sup>2</sup>

Дебелина во мм.

Причина за настанување на штетата:

**Изјава за лични податоци:** Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум согласен моите лични податоци во оваа Пријава на штета, вклучувајќи ги ЕМБГ и другите податоци што може да се категоризираат како посебна категорија на лични податоци:

- да бидат обработувани од страна на осигурувачот заради остварување на целите на решавање на отштетно побарување и заштита на правата на осигурувачот во судски, во управни или во други законски постапки;  
- да бидат предмет на трансфер од страна на осигурувачот во други држави-членки на ЕУ и во држави што не се членки на ЕУ по претходно одобрение од страна на ДЗЛП.

Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум запознат со правото на увид и на информација во врска со обработка и со исправка на моите лични податоци. Јас, долупотпишаниот, заради потврдување на веродостојноста на податоците нотирали во оваа Пријава на штета, како и заради евентуална заштита на правата на осигурувачот во судски, во управни и во други постапки определени со закон, а врз основа на законските обврски на осигурувачот, изјавувам дека сум согласен

- осигурувачот да направи и да задржи копија од мојата лична карта ☐  
- осигурувачот да направи и да задржи копија од мојата трансакциска сметка ☐ возачка дозвола ☐ сообраќајна книшка ☐

Во , на 20 год. Потпис на осигуреникот:

Примено на 20 год.

(печат за правно лице)

Напомена: Бараните податоци задолжително да се пополнат.